

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

ОД ПРЕД ЧЕТИРИ И ПОЛ ВЕКА НОСТРАДАМУС НÈ ПРЕДУПРЕДУВА




"Голем глад и суша чувствувам,
дека се приближува.
Ќе се јавува многу и често.
И тогаш ќе стане универзална.
Сушата ќе биде голема
и долго ќе трае, така што,
луѓето ќе ги влечат корењата
од дрвјата, а децата од градата...!"

"За кратко време боите на
храмовите со црно и бело.
Боите ќе бидат измешани.
Црвените и жолтите ќе ги носат
своите работи надвор.
Крв, земја, помор, глад, оган,
потпомогнат од жед...!"

"На 48 степени (географска широчина, з.н.),
при крајот на рак (22 јули, з.н.),
ќе има многу голема суша.
Рибите во морињата, реките
и езерата ќе бидат зовриени.
Берн и Бигоре (Југозападна Франција, з.н.),
Во ужас на оган од небото...!"

ЧОВЕЧКИОТ ОПСТАНОК ВО ЕРАТА НА КАТАСТРОФАЛНИ СУШИ И НА ВОЈНИ ЗА ВОДА



ИСАК ЊУТН

Кога зборуваме за видовитоста како феномен на човештвото, со стотици години наназад луѓето се прашувале: дали е можно да се предвиди нешто што би се случило далеку во иднината, односно колку човековата интелектуална свест е моќна да навлезе толку далеку во просторот и во времето? Според десетици илјади научни тестови направени со цел да се утврди можноста нештата да се предвидат пред нивното случување, никогаш не било и научно докажано дека тоа е можно. Меѓутоа, доказите укажуваат на тоа дека овој феномен постои веќе илјадници години. Некои големи мислители, како: Сер Августин, Кант, Спиноза, Њутн и Ајнштајн, не се сомневаа во постоењето на видовитоста, што значи дека, според нив, во човековата свест постои некоја сила и моќ која може да патува кон тие далечни простори. Добра потврда за тоа е предвидувањето на Нострадамус за неговиот современик францускиот крал Хенрих II. Имено, во печатот тој напишал: "Прости ми височество, но ја видов иднината и Вие сте во опасност. Размислете!", пророчство кое беспрекорно точно се остварило така како што го предвидел. Од тогашниот француски печат може да се дознае дека веднаш по трагичната смрт на францускиот суверен, во париските населби се собрало многу народ, при што церемонијално бил пален ликот на Нострадамус. Црковните власти и инквизицијата енергично барале пророкот да биде спален на клада како еретик. Но, наспроти тоа, во царскиот двор преовладала мудроста во разбирањето на вистинското значење на неговите предвидувања, односно случувањата биле примени многу смирено и добронамерно. Кралицата Катерина ди Медичи безрезервно веру-



КАНТ

вала во неговите пророчства. Во една пригода таа дури го поканила во царскиот двор со намера да ја претскаже судбината на нејзините три сина. Тогаш без стеснување, тој, отворено ѝ претскажал дека најстариот син Франсоа II ќе живее само една година, сметано од денот на претскажувањето, помладиот Карло IX - четиринаесет, а најмалиот - Хенрих III само петнаесет години, предупредувајќи ја дека врз него ќе биде извршен атентат. Сè се остварило така како што претскажал. Ова е само еден карактеристичен пример за неговата видовита моќ.

Нострадамус ги предвидел и многубројните земјотреси и другите природни катастрофи, кои се случиле во изминатив период, а особено се значајни неговите предвидувања за наредните две децении. Имено, тој предупредува и за уште една опасност по современата човекова цивилизација, односно дека веќе влегуваме во ерата на катастрофални суши, кои ќе ја опфатат речиси целата планета Земја и кои на човештвото ќе му нанесат огромни штети, досега невидени. На многу континенти ќе настапи општа глад, а како последица на тоа ќе умираат милиони луѓе. Гладните и изнемоштени маси ќе талкаат по полињата, ридовите, планините и патиштата, трагајќи за каков и да било вид храна, само за да можат да преживеат. Во еден кватрен тој вели:



**"Голем глад и суша чувствувам,
дека се приближува.
Ќе се јавува многу и често.
И тогаш ќе стане универзална.
Сушата ќе биде голема
и долго ќе трае, така што,
луѓето ќе ги влечат корењата
од дрвјата, а децата од градата...!"**

Предупредувајќи на големите суши, за кои вели дека нивните први штети и последици ќе се почувствуваат веќе во текот на минатата и на оваа година, во еден друг кватрен дава ново појаснување. Имено, тој вели:

**"На 48 степени (географска широчина, з.н.),
при крајот на рак (22 јули, з.н.),
ќе има многу голема суша.
Рибите во морињата, реките
и езерата ќе бидат зовриени.
Берн и Бигоре (југозападна Франција, з.н.),
во ужас на оган од небото...!"**

Од дешифрираното во неговите кватрени може да се забележи дека главна причина за тоа ќе биде постојаното ширење на озонските дупки, од кои на површината на земјата ќе навлегува огромна енергија, која ќе предизвика живата во термометарот да се искачи дури и над 60 Целзиусови степени. Колку годините ќе минуваат, толку повеќе температурата незадржливо ќе расте, со големи размери, така што сосема ќе ја спржува зелената покривка. Многу шумски области ќе бидат уништени, како што вели пророкот, како низ нив "да минале огромни пламени јазици". Заедно со флората ќе ја снема и фауната, така што сосема и засекогаш ќе исчезне исклучително живата вегетација од оние области каде што денес ја има многу, претворајќи ги во вистинска пустија. И покрај ерупцијата на вулканот Пинатубо, во јуни 1991 година, што доведе до намалување на температурата на нашава планета, се очекува таа повторно да се зголеми во наредниот период. Од 1991 година значително се зголемува глобалното затоплување на Земјата, како последица на енормното загадување на атмосферата. Ова ќе предизвика нарушување на временските прилики и на климатските услови, што негативно ќе се одрази врз земјоделството. Во неколку кватрени тој посочува дека сушата најмногу ќе се почувствува во Азија, Африка, Јужна Америка, но и на стариот континент, посочувајќи ги покрај Франција, дури и Македонија и Грција, како земји кои ќе настрадаат во тој сушен циклус.

Проучувајќи ги одделните циклични периоди и повременото "будење" на сонцето, научниците дојдоа до сознание дека почетокот на овој милениум ќе донесе долги и катастрофални суши. Се предвидува дека веќе годинава сонцето ќе произведе најсилно зрачење од кога и да било порано, чии први сигнали ќе се почувствуваат уште во текот на ова лето. Со тоа и врз научна основа се потврдуваат пророштвата на Нострадамус дека настапува период на незапомнети суши, кои многу родни реони ќе ги претвори во вистински пустини. И не е без причина тоа што пророкот предупредува дека во периодот кој доаѓа "луѓето ќе ги влечат корењите од дрвја", како што тоа се случи во 1989 година во Етиопија и во Сомалија.

Во овој контекст, Нострадамус предупредува дека навлегуваме во ера и на војни за вода. Имено, од многу одамна во земјите од Западна Азија се чувствува одредено нарушување на нивните меѓусебни односи, токму поради водата. Во еден кватрен пророкот вели:



**"За кратко време боите на
храмовите со црно и бело.
Боите ќе бидат измешани.
Црвените и жолтите ќе ги носат
своите работи надвор (од нивните храмови, з.н.).
Крв, земја, помор, глад, оган,
потпомогнат од жед...!"**

Овој кватрен, според содржината и според шеснаесетковните изрази, во целост се однесува на денешните услови. Сведоци сме на мешање на многу раси, на црвените и на жолтите, што претставува загатка за некогашните комунистички земји - Русија и Кина, но може да се однесува и за другите земји, јужно и југозападно од нив, та дури и на дијаспората на будистите и Тибетанците, поради нивните црвено-жолти мантии. Како што може да се забележи, предвидувањето завршува со една често користена реченица - крв, војна, земја, помор, глад и оган, што ги симболизира војните, еколошките катастрофи, токсичното загадување, гладот во светот и глобалното затоплување на Земјата и на атмосферата. Шест од вкупно девет блискоисточни земји се соочуваат со недостиг на вода за пиење и храна, додека бројот на населението се зголемува со незадржливо темпо. Се предвидува дека до 2020 година за два пати ќе се зголеми бројот на населението во овој дел од



светот. Денес 40 проценти од човештвото зависат од речните системи кои им припаѓаат на две-три земји. На пример, денес потенцијална војна за вода се води меѓу Турција и нејзините арапски соседи Сирија и Ирак. Турските хидроелектрични проекти се закануваат да го прекинат текот на реката Еуфрат, што би предизвикало општ хаос во тој регион. Библиските претскажувања јасно укажуваат дека тој акт ќе биде последен пред Армагедон. Оттаму идните конфликти во тој невралгичен регион, сега обременет со новите состојби во Ирак, ќе еруптираат, токму од несогласувањата околу сопственоста на водата. На повеќе места Нострадамус потсетува дека во западниот дел од азискиот континент, порано или подоцна, ќе дојде до жестока војна, која според него ќе доведе до проширување на воениот конфликт и надвор од границите на тој континент, нарекувајќи го Армагедон, што значи почеток на трета светска војна.

Во своите пророштва Нострадамус многу простор им дава и на поларните промени. Имено, на Земјината топка и порано се случувале такви промени. Според астролозите, последниве билион години поларниот мраз ја променил својата позиција повеќе од двесте пати. Овие промени, според пророкот, се предизвикани поради исчезнувањето на праисторискиот живот, кој имал силно влијание и врз човековата популација.

Секоја нација има своја легенда. Кај многу древни народи се чуваат преданија за тоа дека некогаш постоеле островски земји, кои за една ноќ исчезнале во морето. Кај Иберијанците и кај Грците се чува предание дека некогаш постоеле островските земји Атлантида, кај Ирците - Авалон, кај Викинзите - Атли, кај Маите - Азатлан итн.

Од астрологијата дознаваме дека во изминатите сто илјади години се случиле три поларни промени. Северниот Пол се поместил од својата положба во Јукон, во Канада, кон морето кон Гренланд и ја зазел положбата на која сега се наоѓа. Тоа се случило пред околу 12.000 години. Зголемувањето на овие промени, според Нострадамус, ќе доведе до тоа магнетното јадро да падне дури на 30 степени.

Нострадамус во пророштвата не ги заобиколил ниту другите видови проблеми, тешкотии и страдања, кои го оптоваруваат современиот свет. Имено, тој ни дава многу надежи дека ќе бидат разрешени бројни прашања кои се сметаат за чума

на последниве два века. Ако подлабоко навлеземе во суштината на неговите пророштва, ќе видиме дека феноменот Нострадамус со голема доза на сигурност нè уверува дека во првите децении од овој милениум човекот со својот гениј ќе ги совлада сите болести кои го мачат современиот свет - канцерот (леукемијата), сидата, сушењето на мозокот во главата, на 'рбетниот мозок, дијабетесот и сите други опасни болести, но дека истовремено ќе се појавуваат нови, уште поопасни заболувања, со уште поголеми последици од првите, пред сè, како последица на ширењето на озонските дупки, за кои тој вели дека тоа ќе биде плод на човековата негрижа кон природата.

Во неодамна откриениот Таен дневник 15, за кој се трагаше речиси четири века, пророкот претскажува дека лекар, по потекло Полјак, ќе открие лек против сите видови малигни заболувања, кој само за неколку дена ќе може да ги даде првите позитивни резултати, без оглед на степенот на болеста, а дека



лекот против сидата ќе биде донесен од небото, односно од Вселената. Звучи неверојатно, но прелиминарните експерименти направени во некои институти, во кои во крвниот систем се користи озонската инфузија, покажуваат дека во озонот постои потенцијал за уништување на вирусот, а дека изработката на овие вакцини ќе се врши на нулта гравитација, на 270 милји над нас, во лаборатории кои ќе орбитаат околу Земјата. Се чини неверојатно - вакви прогнози да дава човек кој живеел во време на општа темнина, на бајачки и на вражалки, кога во негово време овие болести не постоеле, а уште повеќе да претскажува дури и какви сè лекаства ќе бидат употребувани за нивно лекување. Според тоа, ако му веруваме на Нострадамус, а нема причини за спротивното, бидејќи сè што тој претскажал за иднината на човекот, се остварува точно и во целост. Порано или подоцна тие ќе се остварат, без оглед на тоа што барем во овој момент ни изгледаат малку остварливи.

(продолжува)